



Промоција на Даночна академија Едукативен центар на УЈП за обука и успех

Твој данок, твоја иднина!

Движечката сила на динамичките и развојни држави е човечкиот капитал, кои не само што генерира промени кои ги следат другите, туку со целокупниот свој потенцијал е подготвен брзо да одговори на новите предизвици.

Токму затоа, ја основавме Даночната академија. Како современ едукативен центар и посебна организациона единица на УЈП, академијата има единствена мисија - на своите клиенти: вработени во УЈП и други државни институции, даночни обврзници и други заинтересирани страни... да им понуди “обука за успех” - знаење и едукација за унапредување на индивидуалните способности и вештини за ефикасно и ефективно управување со деловните процеси, донесување на правилни одлуки, успех - личен и деловен.



УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Комплекс банки бб, 1000 Скопје
Инфо центар **0800 33 000**
е-пошта: info@ujp.gov.mk
www.ujp.gov.mk

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И
КОМУНИКАЦИЈА
Контакт: Весна Новаковиќ
Тел. 02/3299 597, Моб. 075/327 270
vesna.novakovic@ujp.gov.mk

Она на што ќе се фокусираме е имплементирање на најдобри политики, техники и стандарди за управување, кога се во прашање даночното право и работењето на даночната администрација. Преку програмите за едукација, знаењата и искуствата на предавачите и инструкторите - домашни и странски даночни експерти, користењето на најсовремени ИТ решенија за едукација и комуникација, публикациите...кои ќе ги понуди академијата, ќе делуваме во зајакнување на квалитетот на работата на функциите во УЈП, а со тоа и кон натамошно подобрување на услугите кон даночните обврзници, зголемување на степенот на доброволно плаќање на даноците и најважно правилна примена на домашното и меѓународното даночно право.

Нашата визија е академијата да прерасне во регионален центар на знаење и едукација во Југоисточна Европа кои ќе нуди најдобри практики, пред се, за даночните администрации од регионот.